

**Преземено од:** Министерство за надворешни работи  
<http://mfa.gov.mk/?q=node/885&language=mk>

## Пристапен дијалог на високо ниво

**Скопје, 15 март 2012 година**

### **Заклучоци**

- 1. Премиерот Груевски и комесарот Фуле го одржсаа Пристапниот дијалог на високо ниво на 15 март 2012 година во Скопје. Целта на дијалогот е да се даде нова динамика на реформскиот процес за пристапување во ЕУ и со тоа да се зајакне довербата и да се поттикне европската перспектива на земјата.*
- 2. Пристапниот дијалог на високо ниво ќе претставува сеопфатна рамка преку која во процесот на дефинирање и имплементација на националната реформска агенда за пристапување во ЕУ ќе бидат вклучени и други релевантни национални страни вклучувајќи го и граѓанското општество .*
- 3. Се постигна согласност во однос на главните предизвици кои престојат и се воспоставија цели за реформите во петте клучни области: слобода на изразување во медиумите, владеење на правото, реформа на јавната администрација, изборна реформа и зајакнување на пазарната економија. Овие цели се дефинирани во анекс.*
- 4. Дијалогот се фокусира на конкретните активности кои треба да ги преземе земјата со поддршка на Европската комисија. Владата, во тесна соработка со Европската комисија, веќе детално ги идентификуваше мерките и надлежните органи за нивна имплементација. До средината на април, Владата ќе усвои оперативен патоказ кој ќе содржи и дефинирана временска рамка за секоја мерка и кој ќе се следи во рамки на Пристапниот дијалог на високо ниво. Следните две сесии на Дијалогот ќе се одржат во мај и септември.*
- 5. Владата планира да оствари забрзан напредок. Ќе започне со преземање понатамошни мерки за заштита на слободата на изразување во медиумите. Во исто време ќе се води дијалог за да се зајакнат професионалните стандарди во новинарството.*
- 6. Во согласност со новиот пристап на Комисијата и дискусиите од Советот за стабилизација и асоцијација од 23 јануари 2012 година, исто така ќе започне технички дијалог за поглавјата 23 и 24.*

### **ПРИСТАПЕН ДИЈАЛОГ**

#### **Цели**

#### **I. МЕДИУМИ: СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ**

- 1) Цел: Да се измени и дополнi законодавството за клевета, да се подобри судската пракса и да се зајакнат професионалните стандарди

- 2) Советот за радиодифузија да ја подобри примената на прописите за сопствеништво на медиумите и изменување и дополнување на законодавството

## **II. ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО И ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА**

- 1) Да се подобри ефикасноста на правосудството
- 2) Да се подобри квалитетот на правосудството и независноста на судството
- 3) Да се зајакнат антикорупциските мерки и нивна проверлива примена
- 4) Да се зголеми ефикасноста и транспарентноста при управувањето со истражната техника на следење на комуникациите
- 5) Да се подобри дијалогот меѓу заедниците

## **III. РЕФОРМА НА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА**

- 1) Да се подобри управувањето со човечките ресурси
- 2) Да се подобри рамката за управување со управни постапки
- 3) Да се продолжи со процесот на децентрализација

## **IV. РЕФОРМА НА ИЗБОРИТЕ**

- 1) Да се обезбеди доволна одвоеност на државата од партијата
- 2) Да се отстранат пропустите и нејаснотите во Изборниот законик
- 3) Да се заврши со деталната ревизија и со прегледот на Избирачкиот список

## **V. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПАЗАРНАТА ЕКОНОМИЈА**

- 1) Да се подобри пазарот на трудот и образованието
- 2) Да се подобри деловната средина
- 3) Да се зајакне креирањето на економската политика и нејзино спроведување

Taken from: Ministry of Foreign Affairs <http://mfa.gov.mk/?q=node/886&language=en-gb>

## High Level Accession Dialogue

Skopje, 15 March 2012

### *Conclusions*

1. PM Gruevski and Commissioner Füle held a High Level Accession Dialogue in Skopje on 15 March 2012. The purpose of the HLAD is to inject new dynamism in the EU accession reform process, thereby strengthening confidence and boosting the European perspective of the country.
2. The High Level Accession Dialogue will also represent an inclusive framework involving other relevant national stakeholders, including civil society, for the definition and implementation of the national EU accession reform agenda.
3. Agreement was confirmed as to the main challenges ahead and reform targets were established in five key policy areas: freedom of expression in the media; rule of law; public administration reform; electoral reform; strengthening the market economy. These targets are set out in annex.
4. The HLAD focused on the concrete actions to be taken by the country with the support of the European Commission. The government, working in close cooperation with the European Commission, has already identified detailed measures and responsible bodies for their implementation. An operational roadmap, including the definition of the timeframe for each measure, will be adopted by the government by mid April and will be monitored in the context of the HLAD.  
The next two sessions of the HLAD will take place in May and September.
5. The government intends to make speedy progress. It will start by taking measures to further protect freedom of expression in the media. At the same time a dialogue will be pursued in order to strengthen professional standards in journalism.
6. Technical dialogue will also be started in line with the Commission's new approach on Chapters 23 and 24 and the discussions of the Stabilization and Association Council of 23 January 2012.

### ***HIGH LEVEL ACCESSION DIALOGUE***

#### **Targets**

##### **I. MEDIA: FREEDOM OF EXPRESSION AND PROFESSIONAL STANDARDS**

- 1) Target: Amend defamation legislation, improve court practice and strengthen professional standards
- 2) Improve enforcement by the Broadcasting Council of media ownership rules and amendments to the legislation

## **II. RULE OF LAW AND FUNDAMENTAL RIGHTS**

- 1) Improve efficiency of justice
- 2) Improve quality of justice and independence of the judiciary
- 3) Strengthen anti-corruption measures and verifiable enforcement
- 4) Increase efficiency and transparency of management of interception of communication investigative technique
- 5) Improve inter-community dialogue

## **III. PUBLIC ADMINISTRATION REFORM**

- 1) Improve human resources management
- 2) Improve framework governing administrative procedures
- 3) Further decentralisation

## **IV. ELECTORAL REFORM**

- 1) Ensure sufficient separation between the state and party
- 2) Address gaps and ambiguities in the Electoral Code
- 3) Complete thorough audit and revision of the voters' list

## **V. STRENGTHENING THE MARKET ECONOMY**

- 1) Improve labour market and education
- 2) Improve business environment
- 3) Strengthen economic policy making and implementation

## DIALOGU I ANËTARËSIMIT NË NIVEL TË LARTË

Shkup, 15 Mars 2012

### Konkluzione

1. *Kryeministri Gruevski dhe Komesari Fule mbajtën Dialogun anëtarësues në nivel të lartë me 15 mars 2012 në SHkup. Qëllimi i dialogut është ti ofrohet dinamikë e re procesit të anëtarësimit në UE dhe me atë të forcohen besimi dhe të nxitet prpespektiva evropiane e vendit.*
2. *Dialogu anëtarësues në nivel të lartë do të paraqet një kornizë gjithpërfshirëse e cila në procesin e definimit dhe zbatimit të axhendës kombëtare reformuese për anëtarësim ne EU do të inkadrojë edhe palë tjera relevantë kombëtarë perfshirë edhe shoqërite civile.*
3. *U arrit pajtueshmëri në lidhje me sfidaat kyce aktuale dhe u përcaktuan qëllime për reformat në pesë fushat kyce: liria e shprehjes në media, sundimi i së drejtës, reforma e administraatës publike, reforma zgjedhore dhe forcimi I ekonomisë së tregut. Këto qëllime janë të definuara në aneks.*
4. *Dialogu u fokusua ne aktivitetet konkrete që duhet ti ndërmer vindi me përkrahje të Komisionit evropian dhe Qeverisë, në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin evropian, vec me detajisht u ddefinuan masat dhe organet kompetente per zbatimin e tyre. Deri ne mesin e prillit Qeveria do të miratojë udhërrëfyes operativ i cili do të përmbajë edhe kornizë kohore për secilën mase dhe do të ndiqet në suaza të Dialogut anëtarësues në nivel të lartë. Dy sesionet e ardhëshme të Dialogut do të mbahen në maj dhe shtator.*
5. *Qeveria planifikon të realizojë progress të përvshpejtuar. Do të fillon me marrjen e masave të ardhëshme për mbrojtjen e lirisë së shprehjes në media. Në të njejtën kohe do të zhvillohet dialog për të forcuar standardized profesionale në gazetari.*
6. *Në pajtueshmëri me qasjen e re të Komisionit dhe diskutimet e Këshillit për Stabilizim dhe Asocim nga 23 janari 2012, gjitashtu do të fillojë dialog teknik për kapitujt dhe 24.*

## DIALOGU I ANËTARËSIMIT

### Qëllimet

#### I.MEDIUMET: LIRIA E SHOREHJES DHE STANDARTED PROFESIONALE

- 1) Qëllim: Të ndryshohet dhe plotësohet legjislativi për shpifje, të përmirësohet praktika gjyqësore dhe të forcohen standartet profesionale
- 2) Këshilli për radiodifuzion ta përmirësojë implëmentimin e rregullativave mbi pronësinë e mediave si dhe ndryshojë dhe plotësojë legjislatacionin

#### II. SUNDIMI I LIGJIT DHE TË DREJTAT THEMELORE

- 1) Të përmirësohet efikasiteti i gjyqësorit
- 2) Të përmirësohet kualiteti i gjyqësorit dhe pavarësia e gjyqjeve
- 3) Të forcohen masat e antikorrupsionit dhe zbatimi i kontrolluar i tyre
- 4) Të rritet efikasiteti dhe transparenca gjatë menaxhimit së tëknikës hetimore për ndjekjen e komunikimeve
- 5) Të përmirësohet dialogu mes komuniteteve

### **III. REFORMA E ADMINISTRATËS PUBLIKE**

- 1) Të përmirësohet menaxhimi i resurseve njerëzore
- 2) Të përmirësohet korniza për menaxhimin e procedurave administrative
- 3) Të vazhdohet procesi I decentralizimit

### **IV. REFORMA ZGJEDHORE**

- 1) Të sigurohet ndarja e mjaftueshme e shtetit dhe partisë
- 2) Të largohen mangësite dhe paqartësitë në Kodin zgjedhor
- 3) Të kryhet revizioni i detajuar edhe me rishikimin e listës zgjedhore

### **V. FORCIMI I EKONOMISË SË TREGUT**

- 1) Të përmirësohet tregu i punës dhe i arsimit
- 2) Të përmirësohet mjedisi I biznesit
- 3) Të forcohet krijimi I politikës ekonomike dhe zbatimi i saj